

Стопанска Банка АД Скопје, членка на НБГ - најголемата финансиска групација во Југоисточна Европа објавува:

О Г Л А С
За прием на работник на работно место
Проценител за проценка на имот
Дирекција за недвижен имот
(1 работно место)

Проценителот врши проценки и услуги за проценка на имот, одговорен е за оцена на извештаите за реализирани проценки од страна на надворешни и внатрешни проценители, врши посета и увид во понуденото обезбедување (недвижен – подвижен имот), остварува комуникација со независни проценители и клиенти на банката за технички, процедурални или други прашања поврзани со обезбедените услуги.

Кандидатот треба да ги исполнува следните квалификации:

- Високо образование со VII степен (четиригодишно оформено образование или 300 кредити според европски кредит трансфер систем)
- Минимум 5 години работно искуство во соодветната област
- Активно познавање на англиски јазик
- Познавање на работа со компјутери
- Возачка дозвола од Б категорија
- Уверение за положен стручен испит за проценувач на недвижен имот
- Потврда за посета на годишна континуирана обука за проценувач на недвижен имот

Како предност ќе се смета поседување на уверение за:

- Положен стручен испит за проценувач на транспортни средства
- Положен стручен испит за проценувач на машини и опрема
- Положен стручен испит за проценувач на подвижен имот

Лични карактеристики:

- Одлични организациски и комуникациски вештини
- Динамична личност со способност за преземање на иницијативи
- Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови
- Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето
- Висок личен интегритет, деловен и професионален однос

Банката обезбедува основна плата во месечен нето износ од 32.000 МКД.

Работното време е 8 часа дневно или 40 часа неделно. Работното време е со почеток од 8.00ч до 9.00ч и крај од 16.00ч до 17.00ч. Банката нуди динамична, квалитетна и пријатна работна средина, дополнителна обука и можности за стручно усовршување и професионален напредок на своите вработени.

Ве молиме ја пополните нашата online апликација на веб страната на Банката <http://www.stb.com.mk/kariera-vo-sb/> и Вашето CV (кратка биографија) на англиски и македонски јазик да го доставите најдоцна до **16.04.2015 година**, во седиштето на Банката на ул. 11 Октомври, бр. 7, 1000 Скопје со **назнака за кое работно место аплицирате. Лице за контакт, тел. 3295- 277 Даниела Радевска**

Банката ќе изврши избор во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување. Само селектираните кандидати ќе бидат известени и повикани на интервју.